



ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ



ЕВРОПА ВО СИБИРСКИ СТУД

Македонија се наоѓа под влијание на многу студена воздушна маса, која се спушта од североисток. Температурите значително се намалија и достигнаа до -20 степени Целзиусови. Нашава држава ја зафатија и интензивни снежни врнежи.

Студениот бран од североисточните делови на Европа се прошири и во другите делови на стариот континент.

■ Подготвил:
Александар Келтаноски

Во зимувалиштата во Саксонска Швајцарија температурите паднаа на $-21,3$ степени Целзиусови, додека "највисока" температура е измерена на балтичкиот остров Хиденеце, западно од Руген, -14 степени. Германските метеоролози посочија дека температурата ќе се спушта за уште неколку степени, а во Берлин беа измерени 20 степени под нулата. Во некои реони на Чешка и на Словачка беа забележани -27 степени, додека во Прага термо-

метрите покажаа -14 . И во овој дел од Европа се очекува намалување на температурата и обилни снежни врнежи. Метеоролозите предвидуваат дека и Австрија ќе биде погодена од студениот бран, а во Виена се измерени -15 степени.

Реонот на Краснодар во јужниот дел на Русија, каде е измерена температура од -29 степени, како и целото руско црноморско крајбрежје, се зафатени од силен циклон, кој предизвика силен ветер

и ниски температури. Во Москва од студ починаа 7 лица, а 31 се хоспитализирани поради хипотермија. Од почетокот на зимата во Москва од студ починаа 135 лица. Во руското одморалиште на Црно Море - Анапа се измерени -20 степени, а во Новоросијски дува ветер со брзина од 30 метри во секунда. Силниот северен ветер со брзина од 80 километри на час предизвика осумметарски бранови во јужните делови на Црно Море.

